

20090010002

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 8 став 4 од Законот за прекршоците против јавниот ред и мир („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2008 година, донесе

### **ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВО КОИ СЛУЧАИ И ПОД КОИ УСЛОВИ СЕ СМЕТА ДЕКА Е НАРУШЕН МИРОТ НА ГРАЃАНИТЕ ОД ШТЕТНА БУЧАВА**

#### Член 1

Со оваа одлука се утврдува во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава.

#### Член 2

Мирот на граѓаните се нарушува со гласно пеење, користење на музички инструменти или уреди, радио и телевизиски апарати и други технички уреди, како и со механички извори на бучава (мотор и слично), во периодот од 15.00 до 18.00 часот и по 23.00 часот до 6.00 часот наутро на места каде постои можност да се вознемируваат граѓаните. Извор на бучава може да биде и градба, постројка, опрема, инсталација, уред, средство и апарат кој со работа/дејност или употреба предизвикува постојана или повремена бучава, бучна активност од луѓе и животни, вклучувајќи ги градежните активности како и други активности од кои се шири и/или врши емисија на звук во средината.

Ако дејствијата од став 1 на овој член произведуваат јачина на бучава која ги надминува утврдените гранични вредности за нивото на основните индикатори за бучавата во животната средина, согласно Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина, се смета дека се нарушува мирот на граѓаните без разлика на пропишаното време од став 1 на овој член.

#### Член 3

Не се смета дека е нарушен мирот на граѓаните ако дејствијата од член 2 на оваа одлука се вршат на вообичаени веселби (свадба, роденден, веридба, матурска вечер, државни празници) во време и по 23,00 часот.

Одредбата од член 2 став 2 на оваа одлука се однесува и на случаите од овој член.

#### Член 4

Мирот на граѓаните се нарушува со користење на механички извори на бучава (машини, мотори, циркулари, бор-машини, компресори, метални преси, ткајачки машини и сл.) во времето од 23,00 до 06,00 часот на јавно место, односно на место каде постои можност да се вознемируваат граѓаните.

Одредбите од член 2 став 2 на оваа одлука се однесува и во случајот од став 1 на овој член.

Максималните нивоа на бучава не смеат да ги пречекорат дозволените вредности, во согласност со оваа одлука.

#### Член 5

Мирот на граѓаните се нарушува со користење на возила кои поради својата неисправност (изваден уред за одвод на согорените гасови или вграден уред што произведува бучава) создава невообичаена и подолготрајна бучава на јавно место.

#### Член 6

Како штетна бучава со која се нарушува мирот во смисла на оваа одлука се подразбира честа или долготрајна појава на звук чија измерена јачина во dB (A) го преминува дозволеното ниво на бучава.

#### Член 7

Мирот на граѓаните од штетна бучава се нарушува кога граничните вредности за основните индикатори за бучавата во животната средина предизвикана од различни извори се повисоки од:

Подрачје диференцирано според степенот на заштита од бучава	ниво на бучава изразена во dBA		
	Lд	Lв	Lн
Подрачје од прв степен	50	50	40
Подрачје од втор степен	55	55	45
Подрачје од трет степен	60	60	55
Подрачје од четврт степен	70	70	60

Денот (Lд) во смисла на оваа одлука опфаќа период од 07,00 до 19,00 часот, вечерта (Lв) опфаќа период од 19,00 до 23,00 часот, а ноќ (Lн) од 23,00 до 07,00 часот.

Како време за попладневен одмор се смета периодот од 15,00 до 18,00 часот. Граничните вредности за основните индикатори за бучавата за овој временски период се исти како и за периодот ноќ (Lн).

#### Член 8

Мирот на граѓаните од штетна бучава се нарушува кога граничните вредности за нивото на основните индикатори за бучава внатре во просториите во кои престојуваат луѓето, а особено во кои престојуваат осетливите групи на население, како и заради заштита од несакани ефекти по здравјето, се повисоки од:

Видови на простории	ниво на бучава изразена во dBA		
	Lд	Lв	Lн
Болничка соба, единици за интензивна нега, операциони сали	30	30	30
Простории во станбени објекти, простории за одмор на деца, спални соби во домови за стари лица и пензионери, хотелски соби	35	35	35
Ординации во здравствени установи, сали за конференции, киносали, театарски и концертни сали	40	40	35
Училници, читални, амфитеатри, предавални, простории за научноистражувачка работа	40	40	40
Работни простории во административни згради, канцеларии	50	50	50
Фоаје на театри и кина, фризерски и козметички салони, ресторани, слаткарници	55	55	55

### Член 9

Мирот на граѓаните од штетна бучава се нарушува кога гранична вредност за дополнителниот индикатор,  $L_{Amax}$ , кои не треба да бидат надминати со цел да се спречат несакани ефекти по здравјето кај изложената популација е повисока од:

Видови на простории	ниво на бучава изразена во dBA	
	$L_{Amax}$ дење	$L_{Amax}$ ноќе
Станбена зона (надвор)	/	60
Простории во станбени објекти, простории за одмор на деца, спални соби во домови за стари лица и пензионери, хотелски соби (внатре)	/	45
Болници и други стационарни објекти за лекување	/	45
Индустриски, комерцијални, трговски и сообраќајни реони	110	110
Јавни собири, фестивали, концерти, дискотеки	110	110

### Член 10

Мирот на граѓаните од штетна бучава се нарушува кога граничните вредности за нивото на бучавата во реони надвор од урбанизирани локации е повисока од:

Видови реони	ниво на бучава изразена во dBA		
	$L_d$	$L_v$	$L_n$
реони изложени на интензивен патен сообраќај	60	55	50
реони изложени на интензивен железнички сообраќај	65	60	55
Реони изложени на авионски сообраќај	65	65	55
Реони со интензивна индустриска активност	70	70	70
Тивки реони надвор од агломерациите	40	35	35

### Член 11

Оптеретувањето на подрачјето со бучава поради одржување на јавни приредби, јавни собири или други јавни настани проследени со употреба на звучни и други уреди кои доведуваат до зголемување на бучавата се утврдува со пресметување на еквивалентното ниво на бучава за времетраењето на настанот. Еквивалентното ниво на бучава не треба да надминува 85dBA ( $L_{Aeq, T < 85}$  dBA), без оглед на времетраењето на настанот, а максималното ниво на бучава не треба да надминува 110 dBA ( $L_{Amax} < 110$  dBA).

Како оптеретување на подрачјето со бучава при јавни приредби, јавни собири, церемонии, фестивали, концерти и други јавни облици на забава со употреба на звучна опрема кои се одвиваат во затворен простор од став 1 на овој член се смета оптеретувањето со бучава во околината кога еквивалентното ниво на бучава за времетраењето на настанот се повисоки од граничните вредности за подрачјето од член 7 на оваа одлука.

Гранична вредност за еквивалентното ниво на бучава при јавни обраќања, односно при употреба на звучни уреди за обраќање кон луѓето во затворени објекти или на отворено, не треба да надминува 85dBA ( $L_{Aeq} < 85$  dBA), а максималното ниво не треба да надминува 110 dBA ( $L_{Amax} < 110$  dBA).

Член 12

Бучава и звучна изолација се мери и докажува на пропишан начин со мерни уреди на ниво на звук и соодветни филтри во согласност со барањата на Меѓународната електроакустична комисија IEC - публикација 179, 225, 651 и 804 како и во согласност со стандардите ANSI S 1.4.

Член 13

Со денот на влегување во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава („Службен весник на РМ“ бр. 64/93).

Член 14

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6920/1  
29 декември 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.